

Извештај

за работата на Основен суд Берово за 2019 година

Основниот суд во Берово е суд од основна надлежност за општините Берово и Пехчево.

Предметната работа во 2019 година во судот се одвиваше на решавање на предмети кои останале нерешени во претходната 2018 година по сите области и новопримените предмети во текот на 2019 година. Вкупно по сите видови во 2019 година судот постапувал по 3931 предмети, а нивното движење по сите основи е прикажано во табеларниот преглед со податоци од Акмис системот и тоа:

1. Предметно работење на ниво на суд

Нерешени предмети на почеток на годината	Новопримени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
756	3194	24	43	3931	3121	810

2. Судска управа

Вид на предмети од уписник	Нерешени предмети на почеток на годината	Новопримени предмети	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
СУ01 до СУ-07	/	786	/	786	786	/
СУ- ДОВ и СУ-СТРДОВ	/	1	/	1	1	/
СУ-ИЗЗ	/	12	/	12	12	/
УПП	2	4	/	6	6	/
СПИ	/	/	/	/	/	/
Вкупно:	2	803	/	805	805	/

Квалитет на предмети на ниво на суд

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
	број	%	број	%	број	%
992	59	71,09 %	16	19,27 %	8	9,64 %

4.Предметно работење на ниво на оддел

4.1 Кривичен оддел

Нерешени предмети на почеток на годината	Новопримени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
237	571	12	32	820	646	174

1.2 Граѓански оддел

Нерешени предмети на почеток на годината	Новопримени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
137	278	12	/	427	346	81

5.Квалитет на предмети на ниво на оддел

5.1 Кривичен оддел

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
	број	%	број	%	број	%
83	2	40,00 %	/	/	3	60,00 %

5.2 Граѓански оддел

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
	број	%	број	%	број	%
346	46	77,97 %	8	13,55 %	5	8,48 %

5.3 Прекршочен оддел

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
	број	%	број	%	број	%
250	11	57,90 %	8	42,10 %	/	/

6. Состојба со стари предмети

Р.БР.	Бр. предмет	Година на прием во судот	Вид на предмет/ основ	Судија кај кој се води предметот
1	К бр.48/17	2017	Кривично-полнолетни	Ленка Симевска
2	К бр.94/17	2017	Кривично-полнолетни	Борис Бержецки
3	МалвП-7/2017	2017	Парнична-мала вредност	Ленка Симевска
4	МалвП-20/2019	2019	Парнична-мала вредност	Ленка Симевска
5	ВПП1-37/17	2017	Физичка делба	Ленка Симевска
6	П4-38/15	2015	Облигациони спорови	Ленка Симевска
7	КУИКП-13/17	2017	Повикани лица за издржување казна затвор	Ленка Симевска
8	КУИКП-14/17	2017	Повикани лица за издржување казна затвор	Ленка Симевска

Евидентираните стари предмети во електронскиот систем во најголема мера се поради кадровските промени поради пензионирање и различно време на упатувани судии од други судови кои времено постапуваат во работата на судот а предметите се пренесуваат на друг судија при тоа е потребно време за преземање на работата по предметот поради промена на составот на судот. По однос на нивното решавање судот има изготвено план кој успешно се реализира.

7. Кратки констатации за просторните капацитети, информатичката технологија и човечките ресурси

Просторниот капацитет ги задоволува потребите за вршење на работите од областа на пружање на правна помош на граѓаните. Состојбата на зградата е релативно функционална. Потребно е подобрување на одредени градежни позиции кои не реконструирани повеќе од четириесет години и тоа канцелариските подови во изведба на “перлит” подлога со синтелон во крајно лоша состојба. Исто така во лоша состојба се и керамичките подни плочки на ходниците од приземје и кат, така да подовите се во целост дотраени.

Информатичката технологија дел е застарена. Во однос на човечките ресурси постои проблем во диспропорцијата во однос на доверените работни задачи на работни места со повисок степен на местото на пензионирани работници кои ги заменуваат а платата не е усогласена поради необезбедени финасиски средств, има недостиг од уписничари и дактилографи.

Претседател на Основен суд
Берово

Ленка Симевска